






Кога некој има проблем, покажи дека се грижиш.
Еве што треба да направиш:



1. Направи
сериозно лице.




2. Пријди му на
твојот другар.




3. Погледни го и
прашај:

- Што се случи?
- Дали ти треба
помош?



4.а) Слушај
внимателно и кажи:

- „Тоа е страшно“.
- „Сигурно се
чувствуваш ...“
- „Многу ми
жал...“



4.б) Ако побара
помош,
помогни му на
твојот другар.